



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН



12.06.2013
. 5 . 48

047/551-762



1.

(„ 50 1
„ .5/02) 71, 1, 3
O („ ”
.7/2010)

2013

2013

,
10.06.2013

.08-1696/1
12.06.2013

-

.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Ресен За 2013 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Ресен
За 2013 година на следниот начин :

| Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката | Буџет | Самофинан. | Дотации | Донации | Кредити |
|---|------------|------------|---------|---------|---------|
| E00 ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | | | | | |
| 425990 Други договорни услуги | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427110 Привремени вработувања | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | |
| 425640 Изработка на просторни и урбанистички планови | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен
и станува составен дел на Буџетот на општината за 2013 година.

БР. 07-1664/3
10.06.2013
РЕСЕН

Претседател на Советот на Општина
Ресен
Методија Пашковски С.Р

2.

(„ 50 1
„ .5/02) 71, 1, 3
O („ ”
.7/2010)

2013

2013 ,

10.06.2013 .

.08-1696/2
12.06.2013 .

- .

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008) И член 23 од Статутот на Општина Ресен (Службен гласник на Општина Ресен бр.7/10)

О Д Л У К А

За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Ресен За 2013 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средства во Буџетот на општина **Ресен**

За **2013** година на следниот начин :

| Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката | Самофинан. | Дотации | Донации | Кредити |
|--|------------|-----------|---------|---------|
| Се зголемуваат приходите на следните потставки : | | | | |
| A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА | | | | |
| 741120 Блок дотации на општината по одделни намени | 0 | 2.394.296 | 0 | 0 |
| | 0 | 2.394.296 | 0 | 0 |
| и се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки : | | | | |
| K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО | | | | |
| 426990 Други оперативни расходи | 0 | 19.209 | 0 | 0 |
| Се зголемуваат приходите на следните потставки : | | | | |
| A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА | | | | |
| 741120 Блок дотации на општината по одделни намени | 0 | 2.394.296 | 0 | 0 |
| | 0 | 2.394.296 | 0 | 0 |
| и се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки : | | | | |
| K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ | | | | |
| 426990 Други оперативни расходи | 0 | 288 | 0 | 0 |
| Се зголемуваат приходите на следните потставки : | | | | |
| A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА | | | | |
| 741120 Блок дотации на општината по одделни намени | 0 | 2.394.296 | 0 | 0 |
| | 0 | 2.394.296 | 0 | 0 |
| и се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки : | | | | |
| K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ | | | | |
| 426990 Други оперативни расходи | 0 | 197.777 | 0 | 0 |
| Се зголемуваат приходите на следните потставки : | | | | |
| A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА | | | | |
| 741120 Блок дотации на општината по одделни намени | 0 | 2.394.296 | 0 | 0 |
| | 0 | 2.394.296 | 0 | 0 |
| и се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки : | | | | |
| N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | | | | |
| 425760 Превозни услуги во образованието | 0 | 1.343.712 | 0 | 0 |

| Потпрограма и назив на потпрограмата | Самофинан. | Дотации | Донации | Кредити |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| Потставка и опис на потставката | | | | |

Се зголемуваат приходите на следните потставки :

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

741120 Блок дотации на општината по одделни намени

0 2.394.296 0 0

0 2.394.296 0 0

и се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

425990 Други договорни услуги

0 9.227 0 0

Се зголемуваат приходите на следните потставки :

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

741120 Блок дотации на општината по одделни намени

0 2.394.296 0 0

0 2.394.296 0 0

и се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

424210 Одржување на згради

0 824.083 0 0

0 2.394.296 0 0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина **Ресен** и станува составен дел на Буџетот на општината за **2013** година.

БР. 07-1664/4
10.06.2013
РЕСЕН

**Претседател на Советот на Општина
Ресен
Методија Пашковски С.р**

3.

(„ 50 1
„ .5/02) 71, 1, 3
O („
.7/2010)

10.06.2013

.08-1696/3
12.06.2013

36 („
„ .5/02) 80 („
„ .70/13-) 16 1
1 („
.07/2010),
10.06.2013

1

.07-1468/15 29.05.2013
(„ „ .4/13) 6
2
“ “ “
“ 7 1 „2“

”

”

.07-1664/5
10.06.2013

,

.

4.

(,, 50 1
,, .5/02) 71, 1, 3
O (,, ”
.7/2010)

2013

2013

,

10.06.2013

.

.08-1696/4
12.06.2013

.

-

.

